

По активирањето на налогот за притвор на пратеникот Хисен Џемаили работите станаа многу покомплицирани. Опозицијата се крена на нозе, а "свездата" ја чека полицијата во своето родно село во тетовско Вејце.

За разлика од Џемаили, неговиот партиски колега Хајрула Мисини, кој е осомничен за затворањето на вентилите од Липковската брана, како што и се очекуваше, се спаси од притвор. Нему му беше одземен пасошот, така што командант "Вентили" може мирно да спие и да го следи развојот на настаните.

"Мерката притвор е укината, а со таквата одлука на судијата се согласи и обвинителот", изјави претседателката на Основен суд Скопје 1 Скопје, Добрила Кацарска.



Пишува: Кокан СТОЈЧЕВ



Прашањето зошто некои во Република Македонија мораат да бидат над, а други под законот е вечно актуелна политичка тема, која длабоко задира во меѓунационалните односи, особено кога станува збор за апсење или за активирање на налог за притвор на лица од албанска националност, кои и покрај тоа што се товарат за воени злосторства, сепак сметаат дека треба да бидат над законот.

Тоа значи дека т.н. воени злосторници предвремено ги прогласуваме за "светци", а оние кои ја одмеруваат нивната вина ги претвораме во инструмент на власта.

Поради тоа, повторно се активира дилемата за каменот на сопнување (ВОЕНИОТ КОНФЛИКТ ОД 2001 ГОДИНА), односно да се запрашаме дали правото и македонското правосудство се заложници на политичката волја на одредени Албанци или тоа оди во служба на дневната политика, која всушност ги покрива сите наши општествени слабости и негативности. Во целата работа има вистина, бидејќи она што се случува околу апсењето на пратеникот Хисен Џемаили, обвинет за малтретирањето на градежните работници од "Маврово" е една голема "шејтанска" ујдурма, која ќе има несогледливи последици. По одлуката на Кривичниот суд во Скопје да ја активира потерницата по пратеникот Хисен Џемаили, настаните се менуваат како на филмска

трака. Политичарите се обвинуваат меѓу себе, бидејќи наводно се пазарат на штета на националните и на државните интереси, додека други го насочуваат вниманието кон споредни работи. Затоа целата новонастаната ситуација личи на бројот 69, во кој некои можат да се чувствуваат дека "се над законот, а други да се наоѓаат под него".

ПО ОДЗЕМАЊЕТО НА ИМУНИТЕТОТ

Кривичниот суд во Скопје ги потврди притворот и потерницата за пратеникот од ДУИ, Хисен Џемаили, еден од обвинетите за малтретирањето на градежните работници од АД "Маврово", додека пратеникот Хајрула Мисини, обвинет за затворање на вентилите на Липковската брана за време на конфликтот од 2001 година, ќе се брани од слобода.

Претседателката на Основниот суд Скопје 1 Скопје, Добрила Кацарска, потврди дека е активираниа потерницата за Џемаили, додека на пратеникот Хајрула Мисини му е одземена патната исправа и тој ќе се брани од слобода.

"Со оглед дека мерката притвор бе-

ше определена само по точка еден - опасност од бегство, а пријавениот се јави на првиот повик од судот и даде ветување дека ќе се јавува пред судот, притворот е укинат", истакна Кацарска.

Со ваквата одлука за Мисини се согласи и Јавното обвинителство, кое ја прифати аргументацијата на судските органи.

Инаку, одлуката на Кривичниот суд беше донесена по пристигнувањето на известувањето од Собранието на РМ, кое на седница расправаше за симнувањето на имунитетот на посочените парламентарци.

Пратениците на ДУИ, Хисен Џемаили, од тетовско Вејце, и Хајрула Мисини, од Куманово, се обвинети за поттикнување и за извршување воени злосторства во 2001 година. Претходно Собранието донесе одлука за одземање на имунитетот на двајцата пратеници, но тоа го стори откако на седница на собраниската Комисија за деловнички и мандатно-имунитетни прашања тие изјавија дека нема да се повикуваат на пратеничкиот имунитет и ветија дека ќе се појавуваат на судските рочишта во процесите кои се водат против нив, а се поврзани со два од четирите хашки случаи кои Обвинителството ги врати во Македонија.

"НЕКОИ СЕ ЧУВСТВУВААТ ДЕКА СЕ НАД - 69 - ДРУГИ ПОД ЗАКОНОТ"



ХИСЕН ЦЕМАИЛИ

Но, по активирањето на налогот за притвор на пратеникот Џемаили работите станаа многу покомплицирани. Опозицијата се крена на нозе, а "свездата" ја чека полицијата во своето родно тетовско село Вејце.

НЕКОЈ МИРНО ЌЕ СПИЕ!

Имено, пратеникот на ДУИ, Хисен Џемаили, сè уште му пркоси на законот и од своето село го чека потегот на МВР, кое треба да го приведе и да го однесе во притвор во истражниот затвор во "Шутка".

"Не сакам да давам изјава, каква изјава да дадам... Јас сè кажав пред Комисијата за имунитет", изјави Џемаили за медиумите по активирањето на притворот.

Сега во филмот настапува полицијата, која треба да процени како и кога ќе го апси Џемаили.

"Од страна на полицијата ќе бидат преземени сите неопходни мерки за

пронаоѓање на пратеникот и негово пренесување во истражниот затвор", истакна портпаролот на МВР, Иво Котевски.

За разлика од Џемаили, неговиот партиски колега Хајрула Мисини, кој е осомничен за затворање на вентилите од Липковската брана, како што и се очекуваше, се спаси од притвор. Нему му беше одземен пасошот, така што командант "Вентили" може мирно да спие и да го следи развојот на настаните.

"Мерката притвор е укината, а со таквата одлука на судијата се согласи и обвинителот", изјави претседателката на скопската "единица", Добрила Кацарска.

ДУИ сè уште јавно не го коментира потегот на судот, иако преку посредници врши одреден политички притисок, бидејќи развојот на настаните битно ќе влијае врз положбата на поранешното водство на ОНА кое, исто така, се товари за воени злосторства. Новонастанатата ситуација влијае и врз односите во Владата, која се темели на договорот меѓу ДУИ и ВМРО-ДПМНЕ. Од нивниот "стратешки мир" ќе зависат другите политички односи, преговорите со Грција, евроатлантските интеграциони процеси итн.

Засега премиерот Никола Груевски не гледа јаболко на раздорот меѓу владините партнери во власта. Според него, владината коалиција е стабилна.

"Имаме коректни односи. Кога имаме некои проблеми разговараме, се обидуваме да ги решиме проблемите со разговор", оценува премиерот.

Опозицијата, пак, смета дека случаите со пратениците на ДУИ предизвикале криза во владината коалиција и дека таа се решава со политички пазар меѓу Никола Груевски и Али Ахмети, кој наводно ќе треба да го платат сите граѓани.

"Ова е само почеток. Фактурата за ова допрва ќе пристигне", истакна портпаролот на СДСМ, Емилијан Станковиќ.

Во овој момент не само што влади-



КОМАНДАНТ "ШПАТИ"

ната коалиција тапка во место, туку и македонското правосудство се става на испит, бидејќи ако го издржи политичкиот притисок тогаш сè ќе биде нормално - судот ќе суди, а власта ќе практикува власт.

Тестот го полагаат сите, бидејќи многумина зависат од него. Во играта има и мали и големи играчи, но и скриени, кои атакуваат врз власта, држава итн.

ДУИ многу мирно ја прими веста за притворањето на нивниот член, кој не се предава, но ја има поддршката од најтесното партиско раководство, кое ја крие својата тактика во однос на предметот малтретираните градежни работници на "Маврово".

ПОВТОРНО ЈА ФАТИ ПЛАНИНАТА

За разлика од Џемаили, командант "Вентили" куртули од притворот, но гледано од аспект на правото предметот "Липковска брана" сè уште не го минал прагот за да влезе во судска процедура,

затоа Мисини може да патува, а неговиот "соборец" повторно ја фати планината.

Имено, притворот за пратеникот на ДУИ, Хајрула Мисини, бил укинат од страна на истражниот судија Сеад Реџепагиќ, кој по распитот во Основниот суд Скопје 1 Скопје, добил согласност од Обвинителството да ја укине мерката притвор против осомничениот. За време на конфликтот во 2001 година Хајрула Мисини ги затвори вентилите од Липковската брана, а градот Куманово и пошироко остана без вода за пиење. Тој е ослободен откако неговата патна исправа беше задржана од страна на судот за да му се оневозможи евентуално бегство. Наводно Мисини ветил дека редовно ќе се јавува на сите рочишта.

Инаку, пред извесно време судбината на двајцата пратеници на ДУИ беше топ политичка тема, која беше искористена за "лут" двобој меѓу власта и опозицијата, која се дрзна да коментира и да стрела со севкупниот арсенал со кој во моментот располага.

Собранието позитивно одговори на судските барања за одземање на пратеничките имунитети на обвинетите за случаите "Липковска брана" и за малтретираните градежни работници на "Маврово".

Во првата реакција на партијата на Ахмети, ДУИ, се истакнуваше дека тие веруваат во судскиот систем, бидејќи таму ќе се докаже вистината.

"И Хисен Џемаили и Хајрула Мисини докажаа дека се подготвени да носат смели одлуки, во прв ред за да ја заштитат вистината на својата личност", истакна Џеват Адеми од ДУИ.

Овој политички момент опозицијата го искористи за напад врз власта. Таа ја обвини Комисијата за мандатно-имунитетни прашања дека направила груб фалсификат, бидејќи наместо да констатира одобрување на притвор, претседателот на Комисијата, Александар Николовски, дозволил без гласање на членовите и само врз основа на ветување дека Џемаили и Мисини ќе се јавуваат на судските рочишта, го одобрила барањето за притвор.

"Колегите си прочитаа нешто, можеби си купиле време, не кажаа дали имаат намера, како осомничени, да се дадат во бегство, да направат повторува-

Случајот "Малтретираните градежни работници на 'Маврово'" прв почна да го одмотува клопчето поврзано со настаните од 2001 година. Тоа долго време беше заплеткано, бидејќи македонските политичари се обидуваа преку разни начини да ја ескивираат правдата, која конечно извојува Пирова победа и почна да им суди на обвинетите лица. Двајцата обвинети, Хисен Џемаили и Хајрула Мисини, го прифатија судскиот предизвик, но... по сопственото откажување од пратеничкиот имунитет сега почнаа да се "пишманат". Обвинетиот за случајот "Маврово" се премисли, иако претходно на седница на Собранието даде "беса" дека ќе им биде достапен на правосудните органи.

ње на делото, да заплашуваат сведоци, да уништуваат докази. Заради тоа се бара мерката притвор", изјави пратеникот на СДСМ, Владо Бучковски.

Во жестоките дискусии опозицијата истакна дека ова е пазар меѓу ВМРО-ДПМНЕ и ДУИ за договор за претседател без цензус.

"Комисијата работела и секогаш работи единствено по она што се позитивни одредби во Уставот и во Деловникот", изјави во своја одбрана Александар Николовски од ВМРО-ДПМНЕ.

"Работи премиерот зад сцена, преку министерот Маневски се врши страотен притисок на сите синџири во судството", оцени лидерот на ЛДП, Јован Манасиевски.

КЛОПЧЕТО ТЕШКО СЕ ОДМОТУВА

Инаку, циркусот околу вината на Хисен Џемаили и Хајрула Мисини, алијас командант Шпати, и двајцата од редовите на партијата на Ахмети, почна многу одамна. Но, дејствата се заплеткаа оној момент кога судот си ги покажа забите, односно судската процедура за обвинетите лица од вратените хашки случаи почна да се процесуира во Кривичниот суд во Скопје.

Случајот "Малтретираните градежни работници на 'Маврово'" прв почна да го отплетува клопчето поврзано со настаните од 2001 година. Тоа долго време беше заплеткано, бидејќи македонските политичари се обидуваа преку разни начини да ја ескивираат правдата, која конечно извојува Пирова победа и почна да им суди на обвинетите лица. Двајцата обвинети, Хисен Џемаили и Хајрула Мисини, го прифатија судскиот предизвик, но... по сопственото откажување од пратеничкиот имунитет сега почнаа да се "пишманат". Обвинетиот за случајот "Маврово" се премисли, иако претходно на седница на Комисијата за мандатно-имунитетни прашања даде "беса" дека ќе им биде достапен на правосудните органи.

"Ќе се расчисти со оваа црна дамка врз ОНА, кои се трудеа да ја оцрнат тогашната политика. Ако успееме да се најде вистинскиот виновник, јас ќе дадам мој придонес без никаква резерва и двоумење", изјави Хајрула Мисини од ДУИ.

"Сакам да истакнам дека јас сум бил дел од ОНА, војска која е позната во светот, и таа ги почитувала сите меѓународни конвенции за војната и во ниту еден случај немала приоритет или, пак, немала намера да води војна против цивили или да ги малтретира работниците", истакна Хисен Џемаили пред членовите на Комисијата.

Поради овој став претседателот на Комисијата констатираше дека расправата е беспредметна.

"Констатирам дека понатамошната расправа во однос на точката е беспредметна", изјави комисијскиот претседател Николовски.

Опозиционата СДСМ смета дека станува збор за договор меѓу владините партнери.

"Во изминатиот период имаше слични случаи, во кои на членови на СДСМ експресно им беше одземен имунитетот и експресно беа испраќани во притвор иако, исто така, јавно и писмено гарантираа дека ќе се појавуваат на судските рочишта", оцени сдсмовскиот портпарол Станковиќ.

И третиот пратеник на ДУИ, кој е во сенка на обвинетите за воени злосторства, а е обвинет за изборни насилства, Талат Џафери, се откажа од имунитетот и реши да се појавува на судскиот процес, кој се води против него во Тетовскиот суд.

ИСПРАТИ СМС  **КУПИ ГО ВИСТИНСКИОТ ПОДАРОК**

1. На 075 14 14 42 испрати СМС со содржина*: **POD 075XXXXXX** каде што XXXXXX е бројот на твојата сакана личност.
2. Таа ќе добие анонимна порака со прашање - што би сакала да добие за подарок.
3. Почекај го нејзиниот одговор, а потоа „изненади“ ја со вистинскиот подарок!

СМС ПОДАРОК услугата чини 20 ДЕН. + 18% ДДВ
*со празно место, како во примерот

ИСПРАТИ СМС НА
075 14 14 42
20 ДЕН. + 18% ДДВ

СОНОВНИК

За толкување на твојот сон испрати СМС порака со следната содржина*: **SON** помн
Толкувањето го добиваш веднаш.
*со празно место како во примерот